



ЛИСТА НА ПРОВЕРКА
(согласно член 70 од ЗИН)
Област - градежништво

Закон за градење („Службен весник на Република Македонија, бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија, бр. 244/19)

Општи податоци

| | |
|--|--|
| Датум на инспекциски надзор | |
| Име и презима на инспектор | |
| Вид на инспекција | |
| Предмет на инспекциски надзор | |
| Субјект (инвеститор) на надзор | |
| Седиште/живеалиште на субјектот на надзор | |
| ЕМБС | |
| Одговорно лице | |
| Телефон | |
| Е - mail | |
| Лице за контакт за прашања поврзани со вршење на инспекциски надзор. | |

Обврски на субјектот (инвеститор) на надзор кои произлегуваат од Законот за градење

| Законска обврска | Усогласеност | Забелешка |
|--|---|--------------------------------|
| Дали поседува правосилно Одобрение за градење/Решение за изведување | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | |
| Дали поседува друг акт за одобрување за градење | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | |
| Дали го има писмено пријавено започнувањето на изградба на градбата (чл. 67 ст. 1) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | Известување бр. |
| Дали има определено лиценциран управител на градба (чл. 14 ст. 2) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | Име и презиме: Контакт тел: |

| | | |
|---|---|--|
| Дали превзема мерки за обезбедување (член 82 и член 83) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | |
| Дали има обезбедено обележување на проектирана градба на терен (чл. 82) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | |

Обврски на субјектот (изведувач) на надзор кои произлегуваат од Законот за градење

| <i>Законска обврска</i> | <i>Усогласеност</i> | <i>Забелешка</i> |
|---|---|---|
| Дали поседува соодветна лиценца за изведувач (чл. 26 ст. 1) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | |
| Дали има обезбедено доказ за пропишан квалитет за вградените градежни производи (чл. 29 ст. 4) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | Документ при увид |
| Дали превзема мерки за заштита и сигурност (член 29 ст. 1 ал. 5) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | |
| Дали има определено инженер за изведба на градилиште (чл. 30) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | Решение за определување на инженер за изведба бр. _____ |
| Дали го има заградено и заштитено градилиштето (чл. 83, ст. 1 и ст. 2) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | |
| Дали има поставено информативна табла на градилиштето (чл. 83. Ст. 3) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | |
| Дали води градежна книга (чл. 29, ст.1 ал. 3) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | Документ при увид |
| Дали води градежен дневник (чл. 29, ст.1 ал. 3) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | Документ при увид |
| Дали има обезбедено доказ за потеклото на градежно-техничкиот камен, градежниот песок и чакал (чл. 29, ст. 1 ал. 6) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | |
| Дали поседува осигурување за одговорност за штета (чл. 41-а, ст. 2) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | |

Обврски на субјектот (надзор) на надзор кои произлегуваат од Законот за градење

| <i>Законска обврска</i> | <i>Усогласеност</i> | <i>Забелешка</i> |
|--|---|------------------|
| Дали поседува соодветна лиценца за надзор (чл. 34 ст. 1) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | |
| Дали има определено надзорен инженер со овластување | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | |
| Дали составува писмен извештај за извршената проверка за секоја фаза во текот на градењето на градбата (чл. 36, ст. 3) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | |
| Дали поседува осигурување за одговорност за штета (чл. 41-а, ст. 2) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | |

Доставено од страна на
лиценциран градежен инспектор

Душко Андонов, дги.

За точноста на оваа листа на проверка потврдуваат :

Инвеститор _____

Изведувач (инженер за изведба) _____

Надзор (надзорен инженер) _____